

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.84 од 04.07.2012 година)

### Член 1

Во Законот за административните такси („Службен весник на Република Македонија“ број 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10 и 17/11), во членот 37 во Тарифата на административните такси точка 5. Градежни такси Тарифниот број 85 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на решение со кое се одобрува архитектонскоурбанистички проект 1.500.“

Тарифниот број 86 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за подготвителни работи:

- на градби од прва категорија 2.500
- на градби од втора категорија 1.500.“

Тарифниот број 87 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за градење за доградба, надградба и реконструкција на постоен објект:

- градби од прва категорија 2.500
- градби од втора категорија 1.000.“

Тарифниот број 88 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за градење:

- на градби од прва категорија 3.500
- на градби од втора категорија 1.500.“

Тарифниот број 89 се менува и гласи:

“1. За поднесено барање за издавање на решение за адаптација и пренамена на постоен објект:

- градби од прва категорија 1.500
- градби од втора категорија 800

2. За поднесено барање за издавање на решение за изведување на градби, односно поставување на опрема за градби за кои не е потребно издавање на одобрение за градење 800.“

Тарифниот број 90 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на одобрение за употреба:

- на градби од прва категорија 4.000.“

Тарифниот број 91 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на решение за промена на инвеститор:

- градби од прва категорија 2.500

- градби од втора категорија 1.000.“

Тарифниот број 92 се менува и гласи:

“За поднесено барање за издавање на решение со кое врши измена на градбата во текот на градење:

- на градби од прва категорија 2.500
- на градби од втора категорија 1.000.“

Во Тарифниот број 93 бројот “1.500“ се заменува со бројот “1.000“.

## **Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.